


# ≡ НАОДИ



## од Процена на потребите на жени жртви на насилство и семејно насилство во ПРИЛЕП

- 35% од жените жртви во Прилеп не го пријавиле насилството кое го преживеале поради недоверба во институциите.
- 60% од жените жртви на насилство не поседуваат сопствено живеалиште.
- 95% од жените кои го напуштиле насилникот живеат во домот на нивните родители или семејството. Оние кои не можат да се сместат кај роднини, не го напуштаат насилникот поради страв од бездомништво и сиромаштија.
- Ниту една жена жртва не добила финансиска помош од Општината.
- 85% од жените жртви кои побарале помош во Центарот за социјална работа, не биле информирани за можностите за економско јакнење и помош при вработување.
- Во Прилеп нема специјализирано советувајќиште за помош и поддршка на жени и деца жртви на насилство.
- Во Прилеп нема засолниште за заштита на жени жртви од насилство, ниту можности за безбедно домување на жртвите и нивните деца по напуштање на насилната средина.
- Жените жртви на насилство и семејно насилство не се препознаени како посебна ранлива категорија во програмите на локалната самоуправа.


\* Овие податоци се наоди од „Процена на потребите за помош и поддршка на жените жртви на насилство кои го напуштиле насилниот партнер и/или донеле одлука за напуштање“ изработена од ЖГИ „КЛЕА“ во соработка со Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство во 2021г.

With funding from



Оваа активност се спроведува во рамките на проектот „Институционализирање на квалитетни услуги за рехабилитација и интеграција на жртви од насилство“ финансиран од Австриската агенција за развој (АДА) со средства на Австриската развојна соработка, а спроведуван од Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство.

# ≡ ПРЕПОРАКИ



## за унапредување на системот на ЗАШТИТА И РЕИНТЕГРАЦИЈА на жени жртви на насилство и семејно насилство во ПРИЛЕП

- Претставниците од локалната самоуправа да се запознаат со Законот за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство и Националниот акциски план за имплементација на Истанбулската конвенција (2018-2023), и да развиваат програми, акциски и оперативни планови, и политики согласно одредбите на законот и конвенцијата.
- Општина Прилеп да изготви Правилник за финансиска помош наменета за жени жртви на насилство и семејно насилство, и да одреди ставка во буџетот на општината за оваа намена.
- Општина Прилеп треба да издвои финансиски средства наменети за поддржано домување на жените жртви на семејно насилство по напуштање на насилната средина.
- Општина Прилеп да субвенционира вработување на жени жртви на насилство и семејно насилство, на определено работно време од најмалку 6 месеци во јавните претпријатија.
- Општина Прилеп треба да воспостави соработка со општините од пелагонискиот плански регион за заедничко финансирање на специјализирани услуги за жени и деца жртви на насилство. Овие услуги треба да бидат раководени од локални женски граѓански организации.

\* Овие податоци се наоди од „Процена на потребите за помош и поддршка на жените жртви на насилство кои го напуштиле насилниот партнер и/или донеле одлука за напуштање“ изработена од ЖГИ „КЛЕА“ во соработка со Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство во 2021г.

With funding from

 Austrian  
Development  
Cooperation

  
ЖЕНСКА ГРАЃАНСКА ИНИЦИЈАТИВА „КЛЕА“

 Национална  
МРЕЖА  
против насилство врз  
жените и семејното  
насилство

Оваа активност се спроведува во рамките на проектот „Институционализирање на квалитетни услуги за рехабилитација и интеграција на жртви од насилство“ финансиран од Австриската агенција за развој (АДА) со средства на Австриската развојна соработка, а спроведуван од Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство.